


Столарска винкла

1263






Profiles



Product features

- мерниот крак направен од појачан растеглив челик, 40x1,2 mm, со mm-градација
- Наслонот е направен од црн елоксиран алуминиумски профил, 40x14 mm
- Прецизност: 0,5 mm/m



	L1	L2	
617693	250	135	205
617694	300	135	225



L1

L2



617695

350

190

300

617696

400

190

315

617697

500

210

370

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција